



# МЕЃУНАРОДЕН САЕМ НА ОРГАНСКИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИ

25 СЕПТЕМВРИ 2021

СПОРТСКО РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР КУМАНОВО

[www.zivot.org.mk](http://www.zivot.org.mk)

[zdruzenie.zivot@gmail.com](mailto:zdruzenie.zivot@gmail.com)





На 25.09.2021 година (сабота)  
во спортско рекреативниот комплекс во  
Куманово, во период од 08:00 до 18:00 часот,  
ќе се одржи

**ЧЕТВРТИОТ МЕЃУНАРОДЕН САЕМ НА  
ОРГАНСКИ И ТРАДИЦИОНАЛНИ ПРОИЗВОДИ  
„ОРГАНСКА ТРПЕЗА“**

Пристигнување на излагачи - 08:00 часот

Свечено отварање -12:00 часот

Влезот за сите посетители е бесплатен.

Бесплатен паркинг за сите учесници и посетители





Преку организирање на панел дискусии, работилници и конференции, а пред се со организирање на меѓународниот саем ОРГАНСКА ТРПЕЗА им помагаме на нашите партнери да ги согледаат предизвиците со кои што се соочуваат, да ги надминат истите и да ги развијат и да ги подобрат деловните контакти локално и во регионот на Централна и Југоисточна Европа, како и да започнат релевантно вмрежување на глобално ниво.

„Органска Трпеза“ има за цел да стане централно место за презентација, промоција, дегустација и продажба на одбрани производи, размена на знаења, искуства и деловни можности во овој дел на Европа за областите на органски и традиционални производи.

Покрај операторите со храна, ќе учествуваат и компании што се занимаваат со производство и трговија на опрема и амбалажа за преработка, пакување, обележување и следење на прехранбени производи, како и производители и увозници на препарати и ѓубрива за органско производство.

Оваа година има пријавени учесници од Р.С. Македонија, Србија, Бугарија, Ерменија, Хрватска, Словенија, Руска Федерација, Словачка, Црна Гора, Косово и други.


Здруженијата на Заедниците на националности во РСМ ќе ја презентираат својата култура и трпежа.

Ќе се презентираат и агенции, асоцијации, федерации, здруженија, владини и невладини организации, стопански комори, издавачки куќи, портали, нутриционисти и сертификатори кои на свој начин го помагаат и унапредуваат органското производство, печатени и електронски медиуми и ТВ куќи, стопански комори од земјата и од странство, како и дипломатски претставништва и амбасади.

Експерти за рурален и земјоделски развој, како и претставници од секторот за развој на руралниот туризам, ќе ја презентираат моменталната состојба на теренот, ќе покренат дискусија и ќе дадат препораки за поватамошни мерки и чекори за подобрување на животот во руралните средини. Фокусот ќе биде на образованието и ширењето на знаењето поврзано со успешниот агробизнис во Р.С.Македонија.

Претставници на финансиски институции ќе информираат за моделите на финансирање на агробизнисот, имајќи предвид дека стимулациите постојат и недоволно се користат.





Оваа година, саемската манифестација ќе биде збогатена и проширена со учесници од здруженија и организации кои ја негуваат нашата традиција, а воедно ги негуваат и зачувуваат старите занаети кои ќе ги предводи Занаетчиската Комора на РСМ

Саемот има изложбено – продажен карактер.

Ќе се овозможат B2B средби помеѓу производители, преработувачи и извозници. Здружението „ЖИВОТ“ ќе биде иницијатор за поврзување и потпишување на меморандуми за соработка помеѓу повеќето чинители од регионот.

Саемот ќе биде збогатен со културно-уметничка, сценска програма проткаена со кореографски постановки, музички сегменти, ревија и уметничко-детско катче за најмалите посетители.

Во согласност со тековните мерки за превенција од Covid 19 и препораките на Владата на РС Македонија и Министерството за здравство на РСМ, саемот ќе се оддржи на отворено.

Посебна чест и задоволство ќе ни претставува доколку и Вие ја збогатите нашата манифестација со Вашето присуство.

Со почит,  
Благица Цветковиќ,  
претседател

# Вашата компанија на манифестацијата

Со избор на еден од понудените пакети, Ви нудиме да бидете дел од оваа манифестација и оваа година да земете учество на саемот каде што ќе го поставите Вашиот штанд со производите и ќе го промовирате и афирмирете Вашето лого, бренд и имиџ.

Покрај саемската промоција, Вашиот бренд ќе биде визуелно промовиран со кратки видео записи и фотографии од настанот.

Целиот настан и сите активности ќе бидат фотографирани и снимени со дрон и 4 професионални камери од различни позиции.

Воедно настанот ќе биде медиумски покриен од 5 национални и 1 регионална ТВ куќа.

**ОРГАНСКА ТРПЕЗА**

## Бенефити за вашата компанија



Поставување на ваш штанд, паноа, банери или знамиња со вашето лого и бренд, дегустација и промоција на вашите производи



Учесниците и гостите како од Македонија, така и од странство за време на посета на Вашиот штанд ќе бидат фотографирани и снимани



Ќе се изработат кратки видео клипови од 15-20 секунди од настанот со делот на Вашиот штанд и бренд кои потоа ќе се споделуваат на социјалните мрежи;



Фотографиите од саемот, работилниците, панел дискусијата, Б2Б средбите, готвачките активности како и концертот, ќе бидат искористени за изработка на печатен и дигитален каталог за настанот и ќе бидат прикачени и споделени на социјалните мрежи;



Сите видео и фото материјали ќе Ви бидат достапни и за Ваша лична понатамошна употреба.



Можност за обраќање пред сите присутни и претставување на Вашата компанија



Можност за печатење на Вашето лого на пенкала, тефтери, маици, постери, каталог, банер, позадински панел и ВИП торба

# Пакети

## Социјален

за организации што  
вклучуваат социјално  
ранливи категории

(Штанд 1,2м x 0,8м)  
Изложбен простор  
3м x 2м = 6м<sup>2</sup>

Обезбедување база на  
учесници

Влез во каталог

Објави во ТВ и  
социјални медиуми

Закажување на Б2Б  
средби

00,00  
ден.

## Основен

(Штанд 1,2м x 0,8м)  
Изложбен простор  
3м x 2м = 6м<sup>2</sup>

Обезбедување база на  
учесници

Влез во каталог

Објави во ТВ и  
социјални медиуми

Закажување на Б2Б  
средби

Страничен банер 2x1м

3.980,00  
ден.

## Бизнис

(Штанд 1,2м x 0,8м)  
Изложбен простор  
3м x 3м = 9м<sup>2</sup>

Обезбедување база на  
учесници

Влез во каталог

Објави во ТВ и социјални  
медиуми

Закажување на Б2Б  
средби

Страничен банер 2x1м

Надворешен панел 1x3м

Кетеринг

9.890,00  
ден.

## Премиум

(Штанд 1,2м x 0,8м)  
Изложбен простор  
6м x 6м = 36м<sup>2</sup>

Обезбедување база на  
учесници

Влез во каталог

Објави во ТВ и социјални  
медиуми

Закажување на Б2Б средби

Страничен банер 2x1м

Надворешен панел 1x3м

Кетеринг

Поделба на ваш промо  
материјал

Интервју со претставник од  
компанијата

Производ во ВИП торба


28.980,00  
ден.

Напомена: Штандовите не се наплаќаат. Изложбениот простор треба сами да го уредите. Постои можност за петти пакет, составен според Ваши потреби и можности на организаторот.

# Досегашни соработници



Република Северна Македонија  
Министерство за земјоделство,  
шumarство и водостопанство



Овчеполски аграр



Уникум-Кос





# Досегашни соработници



Аквалоника



ПЗ Трмка




Бобан и Сашо Стошевски



# Досегашни соработници




Прва Органска Задруга



Кози Млеко Планина



Винарија Шато Сопот



Винарија Бади



Винарија Ко-вин

Марјан Костадиновски



Македонски  
Ракотборби



**ЈОГО МЕРКУР**



Асен Стојнев – изработка  
на прибор од дрво

Здружение  
Вредни росомански раце

из Драган Манев

из Зоран Станковски

из Дако-Чо

из Ангелчо Димитриев

из Ана Моневска

из Гоце Мирев

МКМ АС

из ПереТранталоски

из Милорад Арсовски

из Зоран Стојчевски

из Бранко Јовановски

из Круме Вучевски

из Добри Груевски

# Досегашни соработници



Бучен Козјак



КСАНТИКА

Живко Поповски-Цветин



Katerinna.art



Уметник Миланка Гаревска

Уметник Сузана Стошиќ



ИКС МИЛЕДИ

Керамика-С



# Досегашни соработници




- Асоцијација Пољопривредника Пчињског округа , Врање
- Општа земљорадничка задруга „Домаћини“, Долово
- Удружење пољопривредника "ВОЂАР ВРАЊЕ" , Врањска Бања
- Удружење пољопривредника „Агро тим-Југ“, с.Чакановац, Прешево
- Удружење за лековито биље „Биље Баваниште“, Баваниште



**PLANTAMELL** Шврљиг

**GAZ-ŠPED** Апатин


- Пољопривредно газдинство „Ѓорѓевиќ“, с. Житораѓе, Владичин Хан
- В.О.Д. „Биље Петровац“, с. Петровац, Трговиште
- Домаќа млекара „Мај плус“, с. Дрежница, Бујановац
- Натурал Магуц, с.Жбевац, Бујановац
- "PR WHITE STAR 2017", Бујановац



Заедница на Албанците



Мед Морава, Корча



**Здружение за развој на земјоделство и заштита на животна  
средина преку истражување, едукација и одржување на  
биодиверзитет „ЖИВОТ“**

**Петседател:  
Благица Гавриловска Цветковиќ  
тел: 071/ 39 39 77  
e-mail: zdruzenie.zivot@gmail.com**

**Комора на органски производители КОП  
Претседател:  
Драган Цветковиќ  
тел: 070/ 88 88 17  
e-mail: komorakop@gmail.com**



**Контакти**

